

Врз основа член 42 од Законот за средно образование (Службен весник на Република Македонија 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 16/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2014, 98/2015, 145/2015) член 40 од Статутот на средното општинско училиште *Ѓорче Петров* Крива Паланка и Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2017/18 година во Република Македонија, Училишната комисија за запишување ученици во средното општинско училиште *Ѓорче Петров* Крива Паланка, објавува

О Г Л А С

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА

ВО СОУ *ЃОРЧЕ ПЕТРОВ* КРИВА ПАЛАНКА

ВО УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА

1. Во прва година ќе се запишат 340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик според наставни планови и програми за:

-Гимназиско образование -170 ученици, 5 паралелки, 60 минимум поени

Во гимназиското образование можноста за запишување во прва година е според наставни планови и програми за:

- природно-математичко подрачје (комбинација А)
- природно-математичко подрачје (комбинација Б),
- општествено-хуманистичко подрачје (комбинација А),
- општествено-хуманистичко подрачје (комбинација Б),
- јазично-уметничко подрачје (комбинација А),
- јазично-уметничко подрачје (комбинација Б)

-Машинска струка -

-машински техничар . 4 год. тр. **34 ученици, 1 пар. 45 мин. поени**

-автомеханичар - 3 годишно траење **34 ученици** , 1 пар. 30 минимум поени;

-Електротехничка струка-

-електротехничар за компјутерска техника и автоматика -4 годишно траење за 34 ученици, 1 пар. **55** минимум поени;

-Угостителско –туристичка струка-

-готвач/келнер - 3 годишно траење за **34** ученици , 1 пар. **30 мин.** поени

-Текстилно-кожарска струка-

Конфекционер -3 годишно траење за 34 ученици, 1 пар. **30** минимум поени

2. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Запишување на учениците во учебната 2017/18 да се врши под услови и на начин утврден со Законот за средно образование, Законот за стручно образование и обука , Конкурсот за запишување ученици...и овој оглас.

Бесплатен превоз на учениците кои ќе се запишат во прва година, нема да биде обезбеден ако избраниот вид на образование (струка) го има во општината односно регионот од каде доаѓа.

Наставата се изведува на македонски јазик и кирилско писмо.

Услови за запишување на учениците се :

-да имаат завршено основно образование;

-да не се постари од 17 години;

-да се определите за план и програма за еден од следните видови образование;

а) гимназиско образование;

-природно-математичко подрачје (комбинација А)

-природно-математичко подрачје (комбинација Б),

-општествено-хуманистичко подрачје (комбинација А),

-општествено-хуманистичко подрачје (комбинација Б),

-јазично-уметничко подрачје (комбинација А),

-јазично-уметничко подрачје (комбинација Б)

б) стручно образование и обука,

- машинска струка

машински техничар, четиригодишно траење;

автомеханичар, тригодишно траење ;

-електротехничка струка

-електротехничар за компјутерска техника и автоматика

-гостителско –туристичка струка

-готвач/келнер

-Текстилно-кожарска струка

Конфекционер, тригодишно траење

- да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој оглас.

3. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

При пријавување учениците треба да ги поднесат следните документи.

-пријава за запишување која ученикот ја подигнува во училиштето и е бесплатна (кога ученикот се пријавува за гимназиско образование во пријавата треба да се одлучи за две подрачја, односно комбинации);

-оригинални свидетелства од VI до IX одделение;

-додаток на свидетелство за IX одделение со резултатите од екстерното проверување на постигањето на успехот на учениците;

-извод од матична книга на родени (без оглед на датумот на издавање)

-потврда од службата за вакцинација од соодветната здравствена установа за вакциналниот статус (примени вакцини за соодветната возраст на ученикот)

4. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријавување и запишување на учениците се врши во два уписни рока, јунски и августовски, со две пријавувања во јунскиот и едно пријавување во августовскиот испитен рок.

Првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок ќе се врши на 28 и 29 јуни 2017 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 30 јуни 2017 година.

Доколку после првото пријавување во првиот уписен рок има слободни места, училиштето ќе објави интерен оглас а учениците ќе имаат право да се пријавуваат во второто пријавување од првиот уписен рок .

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

Критериуми за избор на учениците се:

-среден успех на ученикот од VI-IX одделение;

-среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик и два предмети што се од значење за струката);

-диплома од освоени (I, II и III) места од меѓународни и републички натпревари (мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје);

-средна вредност од поени добиени за поведење;

-среден успех од резултатите од екстерното проверување на постигањето на успехот на ученикот за IX одделение.

Доколку во училиштето се пријават поголем број ученици од планираниот со еднаков број поени, на 03.07.2017 ќе се организира квалификационо тестирање од предмети значајни за струката а резултатите ќе се објават на 04.07.2017 година

За средниот успех од VI-IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (општиот успех од VI, VII, VIII и IX одделение се собира, се дели со четири и истиот број се множи со коефициент 10).

За средниот успех од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за струката), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).

За освоено место од меѓународни и републички натпревари може да добие најмногу 5 поени. (За освоено место од меѓународни натпревари -5 поени, за освоено место од републички: 3 поени за I место, 2 поени за II место и 1 поен за III место. На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени.

За средната вредност од поените за поведење од VI-IX одделение ученикот може да добие најмногу 2 поени (примерно поведење се вреднува со 2 поени, добро поведење се вреднува со 1 поен и незадоволително поведење со 0 поени. Средна вредност е збирот од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделен со 4).

За средниот успех од резултатите од екстерното проверување на постигањето на успехот за IX одделение, ученикот може да добие најмногу 5 поени (оценките по наставните предмети од додаток на свидетелство за IX одделение од екстерното проверување на постигањето на успехот на ученикот се собираат и се делат со 2).

Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие најмногу 82 поени.

За учениците кои деветто одделение го завршиле во Република Македонија, а едно, две или три одделенија VI, VII или VIII одделение) завршиле во странство, за тие одделенија се зема успехот од деветтото одделение и важат истите критериуми за избор на учениците дадени погоре .

На учениците кои нема да бидат запишани, училиштето ќе им ги врати документите во рок од 48 часа по утврдување на конечните ранг листи.

Училиштето препорачува:

-документите да не се праќаат по пошта;

-учениците кои ја повторувале годината со завршување на наставната година да се запишат во првиот уписан рок;

-пријавувањето се врши лично од ученикот т.е. родителот или старателот;

Составен дел на огласот е прегледот на наставни предмети од основното воспитание и образование кои се предвидени во критериумите за избор на ученици.

Крива Паланка

Претседател на училишната комисија,